

Службен весник

на Република Македонија

Број 52

18 март 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1296. Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем.....	2	1301. Правилник за начинот на вршење на дејноста преку соработка во вршењето на услугите од страна на земјоделската задруга за наводнување на земјоделски површини преку користење на системи за наводнување врз основа на претходно склучен договор со надлежен субјект за вршење на водостопанска дејност.....	24
1297. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронско управување.....	3	1302. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планска документација. .	24
1298. Закон за изменување и дополнување на Законот за водите	4	1303. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината, означувањето, начинот на заверката на проектите од страна на одговорните лица, како и начинот на користење на електронските записи...	24
1299. Одлука за формирање и за определување на претседател и членови на Одборот за одбележување на 1100 години од смртта на Св. Климент Охридски	10	1304. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	25
1300. Правилник за Програмата за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за посетување на претходната обука за лиценциран застапник, Програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за лиценциран застапник и висината на надоместокот за посетување на дополнителната обука за лиценциран застапник	10	1305. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	25
		1306. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	25
		1307. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	26
		1308. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	26

	Стр.		Стр.
1309. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	26	1319. Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторот за спорт.....	30
1310. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	27	1320. Решение за утврдување на посебни услови за увоз на гуар гума со потекло или испорачана од Индија поради ризик од консумирање на пентахлорофенол и диоксини (*).....	31
1311. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	27	1321. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија...	33
1312. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	27	1322. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	35
1313. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	28	1323. Исправка на Одлуката за влегување во сила на Лиценцата за вршење на енергетска дејност, производство на електрична енергија.....	39
1314. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	28	1324. Правилник за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала (Пречистен текст).....	39
1315. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	28	Огласен дел	1-88
1316. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	29		
1317. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	29		
1318. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	29		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1296.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 март 2016 година.

Бр. 08-1658/1
14 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Во Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14 и 147/15), во членот 13 став (10) зборовите: „шест лица со висока стручна подготовка VII-1 степен или минимум 240 кредити според ЕКТС, од кои тројца дипломирани машински инженери, двајца дипломирани сообраќајни инженери од насоката железнички сообраќај и транспорт и еден електроинженер,“ се заменуваат со зборовите: „три лица со висока стручна подготовка од технички насоки VII-1 степен или минимум 240 кредити според ЕКТС“.

Член 2

Лицата кои до денот на влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/13) ги извршувале работните задачи на машиновозачи, за добивање на дозвола за машиновозач согласно со овој закон, се должни во рок од 90 дена од влегување во сила на овој закон да поднесат барање до Управата за сигурност во железничкиот систем.

За добивање на дозволата од ставот (1) на овој член кон барањето е потребно да достави копија од последната дозвола за управување со железничко возило заверена на нотар, потврда за физичката способност и потврда за професионалната психолошка способност преку извршен преглед од овластена здравствена установа.

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за сигурност во железничкиот систем.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI NË SISTEMIN HEKURUDHOR

Neni 1

Në Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14 dhe 147/15) në nenin 13 paragrafi (10) fjalët: "gjashtë persona me përgatitje të lartë profesionale shkalla VII-1 ose minimum 240 kredi sipas SETK-së, nga të cilat tre inxhinierë të diplomuar të makinerisë, dy inxhinierë të diplomuar të komunikacionit të drejtimit komunikacion dhe transport hekurudhor dhe një elektroinxhinier" zëvendësohen me fjalët: "tre persona me përgatitje të lartë profesionale të drejtimeve teknike VII-1 shkalla ose minimum 240 kredi sipas SETK-së".

Neni 2

Personat të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistem hekurudhor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 137/13) i kanë kryer detyrat e punës të makinistëve, për marrjen e lejes për makinist në pajtim me këtë ligj, janë të detyruar që në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të parashtrajnë kërkesë në Drejtorinë për Siguri në Sistemin Hekurudhor.

Për marrjen e lejes nga paragrafi (1) i këtij neni me kërkesën nevojitet të dorëzohet kopje nga leja e fundit për drejtim të mjetit hekurudhor të verifikuar në noter, vërtetim për aftësi fizike dhe vërtetim për aftësi psikologjike profesionale përmes kontrollit të kryer nga institucioni i autorizuar shëndetësor.

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1297.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронско управување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 март 2016 година.

Бр. 08-1659/1
14 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2009, 47/11 и 193/15), во членот 3 став (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- УСЛУГА ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕПОРАЧАНА ИСПОРАКА НА ДОКУМЕНТИ е услуга која овозможува пренос на документи меѓу органите меѓусебно, како и меѓу органите и физичките и правните лица по електронски пат преку единствената околина за размена на документи и податоци по електронски пат и обезбедува услуга за електронско потпишување и електронски печат, обезбедува доказ во врска со ракување со пренесените документи, вклучувајќи доказ за испраќање и примање на документите и ги заштитува пренесените документи од оштетување или недозволен измени.“.

Член 2

Насловот на членот 31 и членот 31 се менуваат и гласат:

„Член 31

Единствена околина за комуникација меѓу органите по електронски пат

(1) Размената на документи и податоци меѓу органите по електронски пат се врши непосредно преку единствена околина за размена на документи и податоци по електронски пат.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, за органите кои немаат можност за непосредна размена на податоци и документи по електронски пат, за комуникација со другите органи можат да користат услуга за електронска препорачана испорака на документи преку сертификирани информациски системи.

(3) Начинот на комуникацијата меѓу органите по електронски пат од ставовите (1) и (2) на овој член го пропишува министерот за информатичко општество и администрација.“.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM ELEKTRONIK

Neni 1

Në Ligin për menaxhim elektronik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 105/2009, 47/11 dhe 193/15) në nenin 3 në paragrafin (1) pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon:

"-SHËRBIMI PËR DËRGESË TË REKOMANDUAR ELEKTRONIKE TË DOKUMENTEVE është shërbim i cili mundëson bartjen e dokumenteve ndërmjet organeve reciprokisht, si dhe ndërmjet organeve dhe personave fizik dhe juridik në formë elektronike për mjedisit të vetëm për shkëmbimin e dokumentit dhe të dhënave në formë elektronike dhe siguron shërbim për nënshkrim elektronik dhe vulë elektronike, siguron provë lidhur me menaxhimin e dokumenteve bartëse, duke përfshirë edhe prova për dërgimin dhe pranimin e dokumenteve dhe i mbiron dokumentet nga dëmtimi ose ndryshimet e palejueshme."

Neni 2

Titulli i nenit 31 dhe neni 31 ndryshohen si vijojnë:

"Neni 31

Mjedisi i vetëm për komunikim ndërmjet organeve në formë elektronike

(1) Shkëmbimi i dokumenteve dhe të dhënave ndërmjet organeve në formë elektronike bëhet drejtpërdrejt për mjedisit të vetëm për shkëmbimin e dokumenteve dhe të dhënave në formë elektronike.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, për organet të cilat nuk kanë mundësi për shkëmbim të drejtpërdrejt të të dhënave dhe dokumenteve në formë elektronike, për komunikime me organe të tjera mund të shfrytëzohen shërbime për dërgesa të rekomanduara elektronike të dokumenteve për sistemeve të certifikuara të informatave.

(3) Mënyrën e komunikimit ndërmjet organeve në formë elektronike nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni e përcakton ministri i Shoqërisë informatike dhe administratës."

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1298.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 март 2016 година.

Бр. 08-1660/1
14 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Член 1

Во Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15), во членот 26 ставот (4) се брише.

Член 2

Во членот 30 став (2) се менува и гласи:

„Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина ги пропишува содржината и формата на образецот на барањето, за користење на вода и потребната документација која се приложува кон барањето од ставот (1) на овој член.“

По ставот (2) се додаваат десет нови става (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12), кои гласат:

(3) Барателот во прилог на барањето од ставот (1) на овој член ја доставува документацијата од ставот (2) од овој закон, а особено:

- доказ за упис во Централен регистар на Република Македонија,

- имотен лист и копија од катастарски план на парцелите на местото каде ќе се зафаќа, односно црпи вода или документ со кој се докажува дека барателот е носител на друго стварно право врз парцелата,

- основен проект за водостопански објекти и постројки изработен од страна на правно лице кое поседува лиценца за проектирање согласно со Законот за градење,

- ревизија на основниот проект од алинејата 3 од овој став, изработена од правно лице кое поседува лиценца за ревизија согласно со Законот за градење,

- решение за одобрена студија за оцена на влијание врз животната средина односно решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од надлежен орган согласно Закон за животна средина,

- топографска карта во размер 1:25.000, со координатно позиционирање на местото на зафаќање и местото на испуштање, како и локацијата на објектите и постројките.

(4) Документите од ставот (3) алинеи 1 и 2 и решението за одобрување на елаборат за заштита на животната средина од алинејата 5 на овој член кое го издава општината, општините во градот Скопје или градот

Скопје согласно со Законот за животната средина ги прибавува овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката за издавање на дозвола за користење на вода, кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ја побара документацијата од надлежниот јавен орган.

(5) Решението за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина кое го издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно решението за одобрување на елаборатот за заштита на животна средина кое го издава органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина согласно со Законот за животната средина, од ставот (3) алинеја 5 на овој член, овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката за издавање на дозвола за користење на вода, ги прибавува од службената евиденција на органот.

(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (4) од овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(7) За постојните објекти изградени врз основа на водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола за користење на водата и објектите, покрај документите од ставот (3) алинеи 1, 2, 5 и 6 на овој член, барателот на дозволата за користење на водата треба да достави и:

- техничката документација врз основа на која му била издадена водостопанската согласност или водостопанската дозвола и

- копија од водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола.

(8) За постојни објекти за кои барателот не поседува техничка документација покрај документите од ставот (3) алинеи 1, 2, 5 и 6 на овој член, барателот доставува и проект на изведена состојба, со кој се прикажува фактичката состојба на постојните објекти, изработен од правно лице кое поседува лиценца за проектирање согласно со Законот за градење.

(9) За постојните објекти за кои барателот не поседува водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола од ставот (7) алинеја 2 на овој член, покрај документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува одобрение за градење и/или дозвола за употреба на објектот согласно со Законот за градење.

(10) Во случај кога барањето се поднесува за користење на вода за консумирање од страна на човекот, за преработка и производство на храна, за одгледување на риби и водни птици и за напојување на добиток и/или наводнување на земјоделски површини, кон барањето, покрај документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува и документ за исправност на водата, односно потврда дека водата одговара за намената издадена од надлежен орган за безбедност на водата.

(11) Во случај кога барањето се поднесува за користење на подземни води, кон барањата, покрај документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува и елаборат за извршени хидро - геолошки истражувања.

(12) За дејностите за коишто се доделува концесија или јавно приватно партнерство, кон барањето за користење на води, покрај документите од ставот (3) на овој член барателот доставува и договор за концесија или јавно приватно партнерство.

Член 3

Во членот 32 по ставот (1) се додаваат пет нови става (2), (3), (4), (5) и (6), кои гласат:

„(2) Постапката за консултации е задолжителна за користење на вода при експлоатација на минерални суровини при што кон барањето за започнување на постапка за консултации се доставува:

- договор за доделување на концесија за експлоатација на минерални суровини,
- ревидиран рударски проект, кој особено треба да содржи влијание на експлоатација врз површинските и подземните води,
- решение за одобрена студија за оцена на влијание-то врз животната средина односно решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од надлежен орган согласно Законот за животната средина.

(3) Решението за одобрување на елаборат за заштита на животната средина од ставот (2) алинеја 3 на овој член кое го издава општината, општините во градот Скопје или градот Скопје согласно со Законот за животната средина ги прибавува овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката за издавање на дозвола, кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ја побара документацијата од надлежниот јавен орган.

(4) Решението за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина кое го издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно решението за одобрување на елаборатот за заштита на животна средина кое го издава органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина согласно со Законот за животната средина, од ставот (2) алинеја 3 на овој член, овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката за издавање на дозвола за користење на вода, ја прибавува од службената евиденција на органот.

(5) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (3) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(6) За извршените консултации органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина го известува правното, односно физичкото лице.

Ставот (2) станува став (7).

Ставот (3) се брише.

Член 4

Во членот 33 во ставот (1) зборовите: „член 30 став (2)“ се заменуваат со зборовите: „член 30 став (2) и член 80 став (2).“

Член 5

Во членот 34 во ставот (2) зборовите: „член 30 став (2)“ се заменуваат со зборовите: „член 30 став (2) и член 80 став (2).“

Член 6

Во членот 40 ставот (3) се менува и гласи:

„Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина ги пропишува формата и содржината на образецот на дозволата за користење на вода.“

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) и (21) се бришат.

Член 7

Во членот 51 во ставот (6) зборот „седум“ се заменува со бројот „15“.

Член 8

Во членот 80 по ставот (2) се додаваат седум нови става (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат:

„(3) Барателот во прилог на барањето од ставот (1) на овој член ја доставува документацијата од ставот (2) од овој закон, а особено:

- доказ за упис во Централен регистар на Република Македонија,
- доказ за постоење на право на управување со системот за собирање, одведување и прочистување отпадни води, доколку барањето се поднесува за испуштање од системот,
- имотен лист или копија од катастарски план на парцелата на местото каде ќе се наоѓа пречистителната станица за отпадни води или доказ дека барателот е носител на друго право над парцелата,
- основен проект за водостопански објекти и постројки изработен од страна на правно лице кое поседува лиценца за проектирање согласно со Законот за градење,
- ревизија на основниот проект од алинејата 4 од овој став изработен од правно лице кое поседува лиценца за ревизија согласно со Законот за градење,
- решение за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина односно решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од надлежен орган согласно со Законот за животната средина,
- топографска карта во размер 1:25000, со координатно позиционирање на местото на испуштање, како и локацијата на објектите и постројките,
- договор за услуги и услови за приклучок на канализационен систем или на систем за одведување отпадни води или потврда дека нема можност за приклучување во постојниот систем и договор за услуги за третман на мил, договор за услуги за собирање и чистење септички јами.

(4) Документите од ставот (3) алинеи 1 и 3 на овој член и решението за одобрување на елаборат за заштита на животната средина од алинејата 6 на овој член кое го издава општината, општините во градот Скопје или градот Скопје согласно со Законот за животната средина ги прибавува овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката за издавање на дозвола за испуштање во водите, кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ја побара документацијата од надлежниот јавен орган.

(5) Решението за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина кое го издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, односно решението за одобрување на елаборатот за заштита на животна средина кое го издава органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина согласно Законот за животната средина од ставот (3) алинеја 6 на овој член, овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката за издавање на дозвола за испуштање во водите, ги прибавува од службената евиденција на органот.

(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (4) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(7) За постојните објекти изградени врз основа на водостопанска согласност и/или дозвола за испуштање на водата, покрај документите од ставот (3) алинеи 1, 2, 3, 6, 7 и 8 на овој член, барателот на дозволата треба да достави и:

- техничка документација врз основа на која му била издадена водостопанската согласност или водостопанската дозвола (идеен проект, основен проект или главен проект) или извод од техничката документација – хидротехнички дел, којшто треба да ги содржи елементите на техничката документација,

- копија од водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола и

- документ од последната серија лабораториски анализи на отпадната вода која се испушта во системот.

(8) За постојни објекти за кои барателот не поседува техничката документација, покрај документите од ставот (3) на овој член, барателот доставува и проект на изведена состојба, со кој се прикажува фактичката состојба на постојните објекти, изработен од правно лице кое поседува лиценца за проектирање согласно со Законот за градење.

(9) За постојни објекти за кои барателот нема копија од претходната водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола, покрај документите наведени во ставот (3) на овој член, барателот доставува градежна дозвола и/или дозвола за користење на објектот согласно Законот за градење и техничката документација врз основа на која била издадена градежната дозвола (основен или главен проект) или проект за процена на состојбата на градбата или извод од техничката документација – хидротехнички дел, којшто треба да ги содржи елементите од техничката документација од ставот (7) алинеја 1 на овој член.

Член 9

Во членот 82 ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) (21) и (22) се бришат.

Член 10

Членот 142-а се менува и гласи:

(1) Дозволата за вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците се издава врз основа на поднесено барање за добивање на дозвола кое подносителот го доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

(2) Барателот во прилог на барањето од ставот (1) на овој член ја доставува следната документација:

- техничка документација (основен проект, ревизија на основниот проект и геодетски елаборат) која особено содржи хидролошка и хидрауличка пресметки за големите и малите води и за подземните води, траса, нивелета, хидраулички профил на коритото на водотекот или дел од него што претставува една регулациона целина, количеството на наносот и други податоци кои се од значење за режимот на водите и за заштита и унапредување на животната средина и природата;

- ревизија на основниот проект од алинејата 1 од овој став изработен од правно лице кое поседува лиценца за ревизија согласно со Законот за градење и

- решение за одобрена студија за оцена на влијание врз животната средина односно решение за одобрување на елаборатот за заштита на животната средина издадено од надлежен орган согласно Закон за животната средина.

(3) Дозволата за вадење на песок, чакал и камен од бреговите на езерата и акумулациите се издава врз основа на техничка документација, која особено содржи режим на осцилации на нивото на водата, количеството на наносот, влијанието на стабилноста на крајбрежјето и други податоци кои се од значење за режимот на водите и за заштита и унапредување на животната средина и природата.

(4) Решението за одобрување на елаборат за заштита на животната средина од ставот (2) алинеја 3 на овој член кое го издава општината, општините во градот Скопје или градот Скопје согласно со Законот за животната средина го прибавува овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката за издавање на дозвола за вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците, кое е должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето да ја побара документацијата од надлежниот јавен орган.

(5) Решението за одобрена студија за оцена на влијанието врз животната средина кое го издава органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина односно решението за одобрување на елаборатот за заштита на животна средина кој го издава органот на државната управа надлежен за вршење на стручните работи од областа на животната средина согласно со Законот за животната средина, од ставот (2) алинеја 2 од овој член, овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое ја води постапката за издавање на дозвола за вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците, ги прибавува од службената евиденција на органот.

(6) Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот (4) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(7) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина од ставот (1) на овој член е должен во рок од 30 дена од денот на добивањето на барањето да донесе решение за издавање на дозволата, односно за одбивање на барањето за издавање на дозволата за вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците.

(8) Против решението до ставот (7) на овој член, барателот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението има право да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 11

Членот 142-б се брише.

Член 12

Во членот 176 во ставот (2) точката 1) се брише.

Член 13

Во членот 178 ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) (21) и (22) се бришат.

Член 14

По членот 247 се додава нов член 247-а, кој гласи:

„Член 247 -а

(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина кое во роковите од членовите 40 став (1), 82 став (2) и 178 став (1) од овој закон, не донесе решение за издавање на дозволата за користење на водата, дозвола за испуштање на води и дозвола за вадење на песок, чакал и камен или водостопанска согласност односно решение за одбивање на барањето за издавање на дозволата односно согласност.

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се му изрече за прекршок на овластено-то службено лице во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина ако не ги побара доказите по службена должност во роковите утврдени во членовите 30 став (4), 32 став (3), 80 став (4) и 142-а став (4) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено-то службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите ако не ги достави бараните докази во роковите утврдени во членовите 30 став (6), 32 став (5), 80 став (6) и 142-а став (6) од овој закон.

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член прекршочна постапка води и прекршочна постапка изрекува надлежниот суд.“

Член 15

Подзаконските прописи од овој закон се донесуваат во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 16

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 17

Одредбите на членовите 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 и 14 ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за општа управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

Член 18

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR UJËRA

Neni 1

Në Ligjin për ujëra ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 dhe 146/15) në nenin 26 paragrafi (4) shlyhet.

Neni 2

Në nenin 30 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor i përcakton përmbajtjen dhe formën e formularit të kërkesës, për shfrytëzimin e ujit dhe dokumentacionin e nevojshëm i cili i bashkëngjitet kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni."

Pas paragrafit (2) shtohen dhjetë paragrafë të rinj (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12) si vijojnë:

(3) Kërkuesi në shtojcë të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni e dorëzon dokumentacionin nga paragrafi (2) i këtij ligji, e veçanërisht:

- dëshmi për regjistrim në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë;

- aktzotërim dhe kopje të planit kadastral të parcelave në vendin ku mblidhet përkatësisht thith ujë ose dokumenti me të cilin dëshmi se kërkuesi është bartës i të drejtës tjetër reale mbi parcelën;

- projekti themelor për objekte dhe stabilimente të ekonomisë ujore i përpunuar nga personi juridik i cili posedon licencë për projektim në pajtim me Ligjin për ndërtim;

- revizion i projektit themelor nga alineja 3 e këtij paragrafi, i përpunuar nga personi juridik i cili posedon licencë për revizion në pajtim me Ligjin për ndërtim;

- aktvendim për studimin e miratuar për vlerësim të ndikimit mbi mjedisin jetësor përkatësisht aktvendim për miratimin e elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor të lëshuar nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor dhe

- harta topografike me përmasa 1:25.000, me pozicionim të koordinuar të vendit të përfshirjes dhe vendit të lëshimit, si dhe lokacioni i objekteve dhe stabilimenteve.

(4) Dokumentet nga paragrafi (3) alinetë 1 dhe 2 dhe aktvendimi për miratimin e elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor nga alineja 5 e këtij neni të cilin e lëshon komuna, komunat në qytetin e Shkupit ose qyteti i Shkupit në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor i siguron personi i autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor që e udhëheq procedurën për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e ujit, i cili është i detyruar që në afat prej tre ditësh nga dita e pranimi të kërkesës ta kërkojë dokumentacionin nga organi publik kompetent.

(5) Aktvendimin për studimin e miratuar për vlerësim të ndikimit mbi mjedisin jetësor të cilin e lëshon administrata shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor përkatësisht aktvendimi për miratimin e elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor të cilin e lëshon organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, nga paragrafi (3) alineja 5 e këtij neni, personi i autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor që e udhëheq procedurën për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e ujit, i siguron nga evidenca zyrtare e organit.

(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga paragrafi (4) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimi të kërkesës.

(7) Për objektet ekzistuese të ndërtuara në bazë të pëlqimit të ekonomisë ujore dhe/ose lejes së ekonomisë ujore për shfrytëzimin e ujit dhe objekteve, krahas dokumenteve nga paragrafi (3) alinetë 1, 2, 5 dhe 6 të këtij neni, kërkuesi i lejes për shfrytëzimin e ujit duhet të dorëzojë edhe:

- dokumentacion teknik në bazë të të cilit i është lëshuar pëlqim të ekonomisë ujore ose lejes së ekonomisë ujore dhe

- kopje nga pëlqimi i ekonomisë ujore dhe/ose leje të ekonomisë ujore.

(8) Për objektet ekzistuese për të cilat kërkuesi nuk posedon dokumentacion teknik krahas dokumenteve nga paragrafi (3) alinetë 1, 2, 5 dhe 6 të këtij neni, kërkuesi dorëzon edhe projekt të gjendjes, me të cilën paraqitet gjendja faktike e objekteve ekzistuese, të përpunuar nga person juridik i cili posedon licencë për projektim në pajtim me Ligjin për ndërtim;

(9) Për objektet ekzistuese për të cilat kërkuesi nuk posedon pëlqim të ekonomisë ujore dhe/ose lejes së ekonomisë ujore nga paragrafi (7) alinetë 2 të këtij neni, krahas dokumenteve nga paragrafi (3) i këtij neni, kërkuesi dorëzon leje për ndërtim dhe/ose leje për përdorim të objektit në pajtim me Ligjin për ndërtim;

(10) Në rast kur kërkesa parashtrohet për shfrytëzim të ujit për konsumim nga ana e njeriut, për përdorim dhe prodhim të ushqimit, për kultivim të peshqve dhe zogjve ujorë dhe për furnizimin e bagëtive me ujë dhe/ose ujitjen e sipërfaqeve bujqësore, me kërkesën, përveç dokumenteve nga paragrafi (3) i këtij neni, kërkuesi dorëzon edhe dokument për rregullshmërinë e ujit, përkatësisht vërtetim se uji është i përshtatshëm për dedikimin e lëshuar nga organi kompetent për sigurinë e ujit.

(11) Në rast kur kërkesa parashtrohet për shfrytëzimin e ujërave nëntokësore, me kërkesën, përveç dokumenteve nga paragrafi (3) i këtij neni, kërkuesi dorëzon edhe elaborat për hulumtime të kryera hidro-geologjike.

(12) Për veprimtaritë për të cilat ndahet koncesion ose partneritet privat-publik, me kërkesën për shfrytëzim të ujërave, krahas dokumenteve nga paragrafi (3) i këtij neni kërkuesi dorëzon edhe marrëveshje për koncesion ose partneritet privat-publik.

Neni 3

Në nenin 32 pas paragrafit (1) shtohen pesë paragrafë të rinj (2), (3), (4), (5) dhe (6) si vijojnë:

"(2) Procedura për konsultime është e detyrueshme për shfrytëzimin e ujit gjatë eksplotimit të lëndëve të para minerale me ç'rast me kërkesën për fillimin e procedurës për konsultime tërëzohet:

- marrëveshje për ndarjen e koncesionit për eksplotim të lëndëve të para minerale;

- projekt i reviduar mineral, i cili duhet veçanërisht të përmbajë ndikim të eksplotimit mbi ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore dhe

- aktvendim për studimin e miratuar për vlerësim të ndikimit mbi mjedisin jetësor përkatësisht aktvendim për miratimin e elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor të lëshuar nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor;

(3) Aktvendimin për miratimin e elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor nga paragrafi (2) alineja 3 e këtij neni të cilin e lëshon komuna, komunat në qytetin e Shkupit ose qyteti i Shkupit në me pajtim me Ligjin për mjedis jetësor e siguron personi i autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor që e udhëheq procedurën për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e ujit, i cili është i detyruar që në afat prej tre ditësh nga dita e pranimi të kërkesës ta kërkojë dokumentacionin nga organi publik kompetent.

(4) Aktvendimin për studimin e miratuar për vlerësim të ndikimit mbi mjedisin jetësor të cilin e lëshon administrata shtetërore kompetente për punët nga sfera e mjedisit jetësor përkatësisht aktvendimi për miratimin e elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor të cilin e lëshon organi i administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor, nga paragrafi (2) alineja 3 e këtij neni, personi i autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor që e udhëheq procedurën për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e ujit, e siguron nga evidenca zyrtare e organit.

(5) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga paragrafi (3) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimi të kërkesës.

(6) Për konsultimet e kryera organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor e njofton personin juridik përkatësisht fizik.

Paragrafi (2) bëhet paragraf (7).

Paragrafi (3) shlyhet.

Neni 4

Në nenin 33 në paragrafin (1) fjalët: "neni 30 paragrafi (2)" zëvendësohen me fjalët: "neni 30 paragrafi (2) dhe neni 80 paragrafi (2)."

Neni 5

Në nenin 34 në paragrafin (2) fjalët: "neni 30 paragrafi (2)" zëvendësohen me fjalët: "neni 30 paragrafi (2) dhe neni 80 paragrafi (2)."

Neni 6

Në nenin 40 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor i përcakton formën dhe përmbajtjen e formularit të lejes për shfrytëzim të ujit."

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) dhe (21) shlyhen.

Neni 7

Në nenin 51 në paragrafin (6) fjala "shtatë" zëvendësohet me numrin "15".

Neni 8

Në nenin 80, pas paragrafit (2) shtohen shtatë paragrafë të rinj (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) si vijojnë:

"(3) Kërkuesi në shtojcë të kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni e dorëzon dokumentacionin nga paragrafi (2) i këtij ligji, e veçanërisht:

-dëshmi për regjistrim në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë;

-dëshmi për ekzistimin e të drejtës së menaxhimit me sistemin për mbledhje, shkarkim dhe pastrim të ujërave të zeza, nëse kërkesa parashtrohet për lëshim nga sistemi;

-aktzotërim ose kopje nga plani kadastral i parcelës në vendin ku do të gjendet stacioni i filtrimit për ujëra të zeza ose dëshmi se kërkuesi është bartës i të drejtës tjetër mbi parcelën;

-projekt themelor për objektet dhe stabilimentet e ekonomisë ujore nga ana e personit juridik i cili posedon licencë për projektim në pajtim me Ligjin për ndërtim;

-revizioni i projektit themelor nga alineja 4 e këtij paragrafi, i përpunuar nga personi juridik i cili posedon licencë për revizion në pajtim me Ligjin për ndërtim;

-aktvendim për studimin e miratuar për vlerësim të ndikimit mbi mjedisin jetësor përkatësisht aktvendim për miratimin e elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor të lëshuar nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor;

-harta topografike me përmasa 1:25000, me pozicionim të koordinatës në vendin e lëshimit, si dhe lokacioni i objekteve dhe stabilimenteve dhe

-marrëveshja për shërbime dhe kushte për lidhje në sistemin e kanalizimit ose sistemin për shkarkim të ujërave të zeza ose vërtetim se nuk ka mundësi për lidhje në sistemin ekzistues dhe marrëveshje për shërbime për trajtim të fundërrësës, marrëveshje për shërbime për mbledhje dhe pastrim të gropave sepike.

(4) Dokumentet nga paragrafi (3) alinetë 1 dhe 3 të këtij neni dhe aktvendimi për lejimin e elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor nga alineja 6 të këtij neni që e lëshon komuna, komunat në Qytetin e Shkupit apo Qyteti i Shkupit në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor i mbledh personi i autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor që e mban procedurën për lëshimin e lejes për lëshimin në ujërat, që ka për detyrë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimi të kërkesës ta kërkojë dokumentacionin nga organi publik kompetent.

(5) Aktvendimin për studimin e lejuar për vlerësimin e ndikimit mbi mjedisin jetësor që e lëshon organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor përkatësisht aktvendimin për lejimin e elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor që e lëshon organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor, nga paragrafi (3) alineja 6 të këtij neni, personi i autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor që e mban procedurën për lëshimin e lejes për lëshimin në ujërat, i siguron nga evidenca zyrtare e organit.

(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent ka për detyrë që provat e kërkuara nga paragrafi (4) i këtij neni t'i dërgojë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(7) Për objektet ekzistuese të ndërtuara në bazë të pëlqimit të ekonomisë së ujërave dhe/apo lejes për lëshimin e ujit, krahas dokumenteve nga paragrafi (3) alinetë 1, 2, 3, 6, 7 dhe 8 të këtij neni, kërkuasi i lejes duhet të dërgojë edhe:

- dokumentacionin teknik në bazë të të cilit i është lëshuar pëlqimi i ekonomisë së ujërave apo leja e ekonomisë së ujërave (projekti ideor, projekti themelor apo projekti kryesor) apo certifikata e dokumentacionit teknik - pjesa hidroteknike, që duhet t'i përmbajë elementet e dokumentacioni teknik;

- kopjen e pëlqimit të ekonomisë së ujërave dhe/apo lejen e ekonomisë së ujërave dhe

- dokumentin e serisë së fundit të analizave laboratorike të ujit të hedhur që lëshohet në sistem.

(8) Për objektet ekzistuese për të cilat kërkuasi nuk posedon dokumentacion teknik, krahas dokumenteve nga paragrafi (3) i këtij neni, kërkuasi dërgon edhe projektin e gjendjes së realizuar, me të cilin tregohet gjendja faktike e objekteve ekzistuese, të hartuar nga personi juridik që posedon licencë për projektim në pajtim me Ligjin për ndërtim.

(9) Për objektet ekzistuese për të cilat kërkuasi nuk ka kopje të pëlqimit paraprak të ekonomisë së ujërave dhe/apo leje të ekonomisë së ujërave, krahas dokumenteve të theksuara në paragrafin (3) të këtij neni, kërkuasi dërgon leje ndërtimore dhe/apo leje për shfrytëzimin e objektit në pajtim me Ligjin për ndërtim dhe dokumentacionin teknik në bazë të të cilit është lëshuar leja ndërtimore (projekti themelor apo projekti kryesor) apo projekti për vlerësimin e gjendjes së ndërtimit apo certifikata e dokumentacionit teknik - pjesa hidroteknike, që duhet t'i përmbajë elementet e dokumentacionit teknik nga paragrafi (7) alineja 1 të këtij neni.

Neni 9

Në nenin 82 paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) (21) dhe (22) shlyhen.

Neni 10

Neni 142-a ndryshohet si vijon:

(1) Leja për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit nga shtrati dhe brigjet e rrjedhave të ujit lëshohet në bazë të kërkesës së parashtruar për marrjen e lejes që parashtruesi e dërgon tek organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor.

(2) Kërkuasi në shtojcë të kërkesës nga paragrafi (1) të këtij neni e dërgon dokumentacionin në vijim:

- dokumentacioni teknik (projekti themelor, revizioni i projektit themelor dhe elaborati gjeodezik) që përmban llogaritje hidrologjike dhe hidraulike për ujërat e mëdha dhe të vegjël dhe për ujërat nëntokësorë, trasenë, nivelet, profilin hidraulik të shtratit të rrjedhës së ujit apo pjesën e tij që paraqet një tërësi rregullare, sasinë e lymit dhe të dhëna tjera që janë me rëndësi për regjimin e ujërave dhe për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor dhe natyrës;

- revizioni i projektit themelor nga alineja 1 të këtij paragrafi të hartuar nga personi juridik që posedon licencë për revizion në pajtim me Ligjin për ndërtim, dhe

- aktvendimi për studimin e lejuar për vlerësimin e ndikimit në mjedisin jetësor përkatësisht aktvendimin për lejimin e elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor të lëshuar nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor.

(3) Leja për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit nga brigjet e liqeneve dhe akumulimeve lëshohet në bazë të dokumentacionit teknik, që përmban regjimin e oscilimeve në nivelin e ujit, sasinë e lymit, ndikimin e stabilitetit të bregdetit dhe të dhënat tjera që janë me rëndësi për regjimin e ujërave dhe për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor dhe natyrës.

(4) Aktvendimin për lejimin e elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor nga paragrafi (2) alineja 3 të këtij neni që e lëshon komuna, komunat në Qytetin e Shkupit apo Qyteti i Shkupit në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor e mbledh personi i autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor që e mban procedurën për lëshimin e lejes për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit nga shtrati dhe brigjet e rrjedhave të ujit, që ka për detyrë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës ta kërkojë dokumentacionin nga organi publik kompetent.

(5) Aktvendimin për studimin e lejuar për vlerësimin e ndikimit mbi mjedisin jetësor që e lëshon organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor përkatësisht aktvendimin për lejimin e elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor që e lëshon organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor, nga paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni, personi i autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor që e mban procedurën për lëshimin e lejes për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit nga shtrati dhe brigjet e rrjedhave të ujit, i siguron nga evidenca zyrtare e organit.

(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent ka për detyrë që provat e kërkuara nga paragrafi (4) i këtij neni t'i dërgojë në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(7) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor nga paragrafi (1) i këtij neni ka për detyrë në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së kërkesës të miratojë aktvendim për lëshimin e lejes përkatësisht për refuzimin e kërkesës për lëshimin e lejes për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit nga shtrati dhe brigjet e rrjedhave të ujit.

(8) Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) të këtij neni, kërkuasi në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit ka të drejtë të japë ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Neni 11

Neni 142-b shlyhet.

Neni 12

Në nenin 176 në paragrafin (2) pika 1) shlyhet.

Neni 13

Në nenin 178 paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) dhe (22) shlyhen.

Neni 14

Pas nenit 247 shtohet nen i ri 247-a si vijon:

"Neni 247-a

(1) Gjobë në shumë prej 25 deri më 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor që në afatet nga neni 40 paragrafi (1), neni 82 paragrafi (2) dhe neni 178 paragrafi (1) i këtij ligji, nuk miraton aktvendim për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e ujit, lejes për lëshimin e ujërave dhe lejes për nxjerrjen e

рерс, zhavorrit dhe gurit apo pëlqimit të ekonomisë së ujërave përkatësisht aktvendim për refuzimin e kërkesës për lëshimin e lejes përkatësisht pëlqimit.

(2) Gjobjë në shumë prej 25 deri më 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi i administratës shtetërore për kryerje të punëve nga sfera e mjedisit jetësor nëse nuk i kërkon provat me detyrë zyrtare në afatet e përcaktuara në nenin 30 paragrafi (4), nenin 32 paragrafi (3), nenin 80 paragrafi (4) dhe nenin 142-a paragrafi (4) të këtij ligji.

(3) Gjobjë në shumë prej 25 deri më 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent prej të cilit janë kërkuar provat nëse nuk i dërgon provat e kërkuara në afatet e përcaktuara në nenin 30 paragrafi (6), nenin 32 paragrafi (5), nenin 80 paragrafi (6) dhe nenin 142-a paragrafi (6) të këtij ligji.

(4) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni procedurë të kundërvajtjes mban dhe procedurë të kundërvajtjes shqipton gjykata kompetente."

Neni 15

Aktet nënligjore të këtij ligji miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 16

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Neni 17

Dispozitat nga nenet 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 dhe 14 do të fillojnë të zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1299.

Врз основа член 2 точка 1 од Програмата за одбележување jubилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2016), донесувам

ОДЛУКА

**ЗА ФОРМИРАЊЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 1100 ГОДИНИ ОД СМРТТА
НА Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ**

Член 1

Со оваа одлука се формира Одбор за одбележување на 1100 години од смртта на Св. Климент Охридски (во натамошниот текст: Одбор).

Член 2

Одборот го сочинуваат претседател и 20 членови.

Претседател:
Горге Иванов

претседател на Република
Македонија

Членови:
Таки Фити

претседател на Македонската
академија на науките и уметностите

Сашо Коруноски

г.г. Стефан

Цветан Грозданов

Ѓорги Поп Атанасов

Владо Камбовски

Георги Старделов

Блаже Ристовски

Елизабета Канческа
Милевска

Спиро Ристовски

Магдалена Манаскова

Велимир Стојковски

Блажо Боев

Валентина Божиновска

Никола Бакрачески
Иван Заров

Ѓоко Ѓорѓевски
Добрила Миловска

Марјан Цветковски

Фаадис Реџеми

ректор на Универзитетот
„Свети Климент Охридски“ –
Битола
Архиепископ Охридски и Македонски
член на Македонската академија на науките и уметностите
член на Македонската академија на науките и уметностите
член на Македонската академија на науките и уметностите
член на Македонската академија на науките и уметностите
член на Македонската академија на науките и уметностите
министер за култура

заменик министер за образование и наука
Претседател на Комисија за култура во Собрание на Република Македонија
ректор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје
ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип
директор на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи
градоначалник на Охрид
директор на НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје
поранешен амбасадор во Ватикан
професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
директор на Македонска радио телевизија и генерален директор на Македонска пошта.

Член 3

Одборот донесува програма за одбележување на 1100 години од смртта на Св. Климент Охридски, во која ќе се определат носителите на активностите и начинот на одбележувањата и се грижи за нејзино остварување.

Член 4

За реализација на организациските и административно-техничките работи во спроведување на програмата, Одборот формира Секретаријат.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-361/1
16 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1300.

Врз основа на член 13 став (5), член 16 став (2), член 21 став (3), член 31 став (3) и член 33 став (3) од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/14, 154/15, 192/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРЕТХОДНАТА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАС-
ТАПНИК, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ЗА
ПОСЕТУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА ОБУКА ЗА ЛИ-
ЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК, ПРОГРАМАТА ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИ-
РАН ЗАСТАПНИК, НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА
ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ, ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПО-
ЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАС-
ТАПНИК, ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН
ЗАСТАПНИК И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ
ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОБУКА
ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

Член 1

Со овој правилник се пропишува програмата за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за посетување на претходна обука за лиценциран застапник, програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за лиценциран застапник и висината на надоместокот за посетување на дополнителната обука за лиценциран застапник.

Член 2

Стручниот испит се полага според Програма за полагање на стручен испит за лиценциран застапник која е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Првиот дел од испитот содржи 60 прашања од тематските области од Програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник со пет опции на заокружување на одговорот. Точниот одговор на прашањата се бодува со 1 поен, сличниот одговор со точниот се бодува со 0,5 поени, неточниот одговор во мал обем се бодува со -0,5 поени, а неточниот одговор во голем обем со - 1 поен.

(2) Кандидатот го положил првиот дел од испитот ако освоил најмалку 45 поени.

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испитот му се овозможува полагање на вториот дел од испитот кој се состои од проучување на една студија на случај и одговарање на шест прашања кои произлегуваат од студијата. При што секое од прашањата има десет можни опции на одговор. Точниот одговор се бодува со 5 поени, додека сличните одговори со точниот одговор и различните одговори се бодуваат со 0 поени. Максималниот број на освоени поени за студијата на случај изнесува 30 поени.

(4) Кандидатот го положил вториот дел од испитот ако освоил најмалку 20 поени.

(5) Првиот и вториот дел од испитот се полагаат електронски во траење од 120 минути за секој дел од испитот.

Член 4

(1) На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен стручен испит за лиценциран застапник на образец кој се печати на хартија во окер боја со формат А4.

(2) Уверението од став (1) на овој член содржи текст: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Министерство за финансии, Царинска управа“, законски основ за издавање на уверението, текст: „УВЕРЕНИЕ за положен стручен испит за лиценциран застапник на“; име, татково име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, ЕМБГ; датум кога е положен испитот, број и датум на издавање на уверението, место за печат и име, презиме и потпис на претседателот.

(3) Формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Претходната обука се спроведува според Програма за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник која е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(2) За посетување на претходната обука и за полагање на стручен испит за лиценциран застапник по прв пат се наплаќа надоместок во износ од 16.000,00 денари.

(3) За секое понатамошно полагање на стручниот испит за лиценциран застапник се наплаќа надоместок во износ од 6.000,00 денари.

(4) За полагање на поправен испит за лиценциран застапник се наплаќа надоместок во износ од 3.000,00 денари.

Член 6

(1) Дополнителната обука се спроведува според Програма за спроведување на дополнителна обука за лиценциран застапник која е дадена во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

(2) За посетување на дополнителната обука од став (1) на овој член се наплаќа надоместок во висина од 4.500,00 денари по посетител.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2016 година.

Бр. 20-1896/1
14 март 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

Прилог 1**ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН
ЗАСТАПНИК**

I. Првиот дел од стручниот испит за лиценциран застапник ги опфаќа следните тематски области:

1. Царински формалности за ставање на стока на увид на царински органи:
 - Основни поими (царинско подрачје, царински орган, царински статус, царински долг, царински надзор и царинска контрола, царински дозволено постапување или употреба на стока, царински формалности, царинска декларација, царинење на стока);
 - Царински декларант и застапување (поим, видови на застапување, право на застапување, одобрение за вршење на работи на застапување, основ за преземање на дејствија на застапување, податоци за царинскиот декларант и за застапникот во царинската декларација, одговорности и обврски на царинскиот декларант и на застапникот);
 - Обврски на учесници во царинска постапка и други лица (непосредно или посредно вклучени во дејностите кои се во врска со трговијата со стока, давање на документи и информации, водење на евиденција, чување на документи);
 - Внесување на стока во царинското подрачје (до одредување на царински дозволено постапување или употреба на стока);
 - Пуштање на стока во слободен промет;
 - Враќање на извезена стока во странство (извозни царински формалности, потврда за истоветност на стока, ослободување од увозни давачки, рокови);
 - Ослободување од плаќање царина;
 - Гаранција за покривање на царински долг;
 - Настанување на царински долг;
 - Пресметка и наплата на царинскиот долг;
 - Наплата на царински долг од гаранција (постапка, клаузули, исклучоци);
 - Гасење на царинскиот долг (поим, случаи);
 - Враќање и простување на царински давачки;
 - Жалба (право на жалба, рокови, извршување) и
 - Повреди на царинските прописи (видови на повреди, видови на постапки по царински прекршок, одземање на стока која е предмет на прекршок и транспортни средства со кои е сторен прекршок).
2. Спроведување на транзитна постапка:
 - Спроведување на транзитна постапка со примена на НКТС;
 - Резервна постапка;
 - ТИР и АТА карнет;
 - Транзитна постапка во железнички, воздушен и поштенски сообраќај;
 - Главен обврзник и
 - Настанување на царински долг во транзит.
3. Шпедитерско работење:
 - Конвенција за Договорот за меѓународен патен превоз на стока (товарен лист ЦМР - примена, права и одговорности на испраќачот, права и одговорности на превозникот, пополнување на товарниот лист);
 - Европска спогодба за меѓународниот патен превоз на опасни стоки (АДР - класи на опасни материи, налепници за опасни материи, заеднички мерки за безбедност за сите опасни материи, посебни мерки за безбедност за превозот на определени видови опасни материи, консолидација);

- Поим и значење на меѓународната шпедиција;
- Основни функции на шпедицијата;
- Правно регулирање на шпедитерската дејност во Македонија;
- Документи на ФИАТА;
- Диспозиција за царинење;
- Складирање на стоката;
- Бродски товарен лист (Коносман);
- Железнички товарен лист (ЦИМ);
- Авионски товарен лист (АВБ);
- Полномошно;
- Тарифи;
- Општи услови за работењето на меѓународните шпедитери на Македонија и
- Шпедитерска етика.

4. Царински дозволено постапување или употреба на стока:

- Ставање на стока во царинска постапка (обврска за поднесување на царинска декларација, видови на царински декларации и начин на поднесување, дополнителна проверка на царинска декларација, редовна постапка и поедноставени постапки);
- Внесување на стока во слободна зона или слободен склад;
- Повторен извоз на стоката од царинското подрачје;
- Уништување на стока и
- Привремен увоз.

5. Царински постапки:

- Пуштање на стока во слободен промет;
- Царинско складирање;
- Увоз за облагородување;
- Преработка под царинска контрола;
- Привремен увоз;
- Извоз за облагородување и
- Извоз.

6. Царински и други давачки:

- Пресметка на износ на царински и други давачки во редовна постапка;
- Пресметка на износ на давачки при привремен увоз со делумно ослободување и
- Пресметка на износ на царински давачки во патнички промет.

7. Нетарифни мерки и мерки на трговска политика :

- Поим за нетарифни мерки и мерки на трговска политика, дефиниции, улога и значење;
- Поделба на нетарифни мерки и мерки на трговска политика според примената во царинската постапка;
- Нетарифни мерки и мерки на трговска политика кои се применуваат при преминување на границата (внесување на стока);
- Нетарифни мерки и мерки на трговска политика кои се применуваат во внатрешноста при пуштање на стоките во слободен промет (увоз);
- Нетарифни мерки и мерки на трговска политика кои се применуваат во внатрешноста при извозот на стоките;
- Постапување со стока чиј увоз, извоз или транзит е забранет;
- Царинска контрола при промет на животни, домашни миленици и производи од животинско потекло;

- Царинска контрола при промет на растенија, средства за заштита на растенија, семенски материјал;
- Царинска постапка при промет со опасни материи;
- Царинска постапка при промет на опојни дроги и психотропни супстанции;
- Царинска контрола при промет на прекурсори;
- Царинска контрола при промет на отрови;
- Царинска контрола при промет на стока, регулирана со прописите за заштита на животна та средина;
- Царинска контрола при промет со вооружување и воена опрема;
- Царинска контрола при промет на опасни материи;
- Царинска контрола во патнички промет на девизи и пари;
- Царинска контрола при извоз, повторен извози транзит на стоки и технологии со двојна намена;
- Царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост и
- Царинска контрола за заштита на културно наследство.

8. Царинска тарифа:

- Хармонизирана номенклатура (поврзаност помеѓу Номенклатурата на Хармонизираниот Систем, Комбинираната номенклатура на Европската Унија и Царинската тарифа на Република Македонија, како и TARIC номенклатурата);
- Закон за царинската тарифа;
- Структура на Царинската тарифа (тарифни броеви, тарифни подброеви, тарифни ознаки, наменување на стоката, царина, единечни мерки);
- Распоредување на стоката (основни правила за применување на Царинската Номенклатура);
- Основни правила за примена на царинските давачки (царина по вредност, царина по единица на мера, максимална царина);
- Преференцијална царина;
- Автономна царина;
- Повластен тарифен третман за одредена стока заради нејзиниот вид или крајна употреба и
- Задолжителна тарифна информација.

9. Потекло на стока:

- Непреференцијално потекло на стока (примена на непреференцијално потекло на стоката, правила за стекнување на непреференцијално потекло на стоката, Уверение за потекло) и
- Преференцијално потекло на стока (договори за слободна трговија, примена на преференцијалното потекло при увоз на стока, правила за стекнување на преференцијално потекло на стоката, пополнување и издавање на доказ за потекло, задолжителна информација за потекло).

10. Вредност на стока за царински потреби:

- Методи на утврдување на царинска вредност;
- Трошоци кои влегуваат/не влегуваат во царинската вредност;
- Декларација за царинска вредност;
- Утврдување на царинска/статистичка вредност и даночна основица кај стоката која се увезува и
- Трансакциска вредност при утврдена поврзаност (постапување кај поврзани лица и постапка на докажување дека поврзаноста не влијае на вредноста на стоката).

11. Даноци, акцизи и даночна политика:

- Данок на додадена вредност – ДДВ (поим за данокот на додадена вредност, предмет на оданочување, даночна основа, даночни ослободувања при извоз, доказ за извршен извоз, даночни ослободувања при увоз, даночни стапки, време на настанување на даночниот долг, даночен должник, пресметување и плаќање на ДДВ, продолжување на рокот за плаќање на ДДВ при увозот, враќање на ДДВ) и
- Акцизи (поим за акцизи, стоки подлежащи на акцизи, царински надзор на стока подлежа на акцизи, увозно царинење на стока подлежа на акциза за која акцизата се плаќа при царинење, односно акцизата е платена со употреба на контролни марки, увозно царинење на стока подлежа на акциза за кои акцизата не се плаќа при царинењето, повторен увоз на стока подлежа на акциза, извозно царинење на стока подлежа на акциза, дополнително плаќање, враќање или неплаќање на акцизата).

12. Транспорт и транспортно осигурување:

- Цел на Инкотермс;
- Структура на Инкотермс;
- Влијанието на Инкотермс врз формирањето на царинската вредност;
- Поврзаноста на Инкотермс и транспортното осигурување;
- Основни поими при транспортното осигурување;
- Осигурена сума и вредност на осигурен предмет;
- Премија на осигурувањето;
- Влијанието на транспортното осигурување врз царинската вредност и
- Видови на документи во транспортното осигурување.

13. Изготвување и употреба на царинска декларација:

- Начин на пополнување на определени рубрики во царински декларации на образец ЕЦД и/или декларација за вредност (ДВ), согласно Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат.

II. Вториот дел на стручниот испит се состои од проучување на студија на случај од тематските области и прашања кои треба да ги одговори кандидатот кои произлегуваат од студијата, а кои се поврзани со нивна примена при пополнување на царинска декларација во писмена форма (Единствен царински документ).

III. Прописи за подготовка на стручен испит за овластен царински застапник :

- Царински закон;
- Закон за акцизите;
- Закон за данокот на додадена вредност;
- Закон за царинската тарифа;
- Закон за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост;
- Уредба за спороведување на Царинскиот закон;
- Уредба за поблиски критериуми и начин на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки;
- Уредба за применување на регулативите на Комисијата на ЕЗ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура;

- Уредба за поблиските услови кои мора да бидат исполнети за стоката да може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување на увозните давачки, постапката за воведување на автономни мерки, како и начинот на нивно распределување или користење;
- Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки;
- Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат;
- Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка;
- Правилник за спроведување на Законот за акцизи;
- Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност;
- Закон за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нејзините земји членки;
- Закон за ратификација на Конвенцијата за привремен увоз (Истанбулска конвенција);
- Закон за ратификација на Протоколот за измени и дополнувања на Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки;
- Закон за ратификација на Регионалната Конвенција за Паневро-медитерански преференцијални правила на потекло;
- Закон за ратификација на Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока;
- Закон за ратификација на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка;
- Одлука за распоредување на стоките на форми на увоз и извоз;
- Закон за ветеринарно здравство;
- Закон за безбедност на храна на животни;
- Закон за нус производи од животинско потекло;
- Закон за ветеринарно-медицински препарати;
- Закон за квалитетот на земјоделски производи;
- Закон за безбедност на храната;
- Закон за Државен инспекторат за земјоделство;
- Закон за производи за заштита на растенија;
- Закон за шумите;
- Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја;
- Закон за рибарство и аквакултура;
- Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија;
- Закон за виното;
- Закон за тутун и тутунски производи;
- Закон за квалитетот на земјоделските производи;
- Закон за ѓубриња;
- Закон за здравјето на растенијата;
- Закон за производи за заштита на растенијата;
- Закон за сточарството;
- Закон за земјоделство и рурален развој;
- Закон за трговија;
- Закон за производство и промет на вооружување и воена опрема
- Закон за контрола на извоз на стоки и технологии за двојна употреба;
- Закон за возила;
- Закон за лекови и медицински средства;
- Закон за прекурзори;

- Закон за опојни дроги и психотропни материи;
- Закон за здравствена заштита;
- Закон за безбедност на козметички производи;
- Закон за хемикалии;
- Закон за заштита од јонизирачко зрачење;
- Закон за животна средина;
- Законот за заштита на природата;
- Закон за управување со отпад;
- Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори;
- Закон за управување со пакување и отпад од пакување;
- Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема;
- Закон за генетски модифицирани организми;
- Закон за заштита на културно наследство;
- Закон за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост;
- Закон за индустријка сопственост;
- Закон за авторски и сродни права;
- Закон за оружје;
- Закон за експлозивни матери;
- Закон за опасни материи;
- Закон за патен сообраќај;
- ЦИТЕС конвенција;
- Базелска конвенција;
- АДР конвенција;
- Закон за девизно работење;
- Закон за спречување на перење на пари;
- Одлука за внесување и изнесување на девизни средства и
- Одлука за внесување и изнесување на денарски средства.

ЗАБЕЛЕШКА*

Прописите за полагање на стручниот испит се со сите измени и дополнувања на прописите содржани во програмата, кои ќе влезат во сила по влегувањето во сила на овој правилник до денот на полагањето на испитот.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Прилог 2



Врз основа на член 31 став (2) од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки, Комисија за спроведување на стручниот испит за лиценциран застапник издаде

У В Е Р Е Н И Е

за положен стручен испит за лиценциран застапник на

(име, татково име и презиме)

датум и место на раѓање _____, со ЕМБГ _____

положи стручен испит за лиценциран застапник пред Комисијата за спроведување на стручниот испит на ден _____ година

Претседател

Број _____
Скопје, _____ година

Име, презиме и потпис

М.П.

Прилог 3**ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА ОБУКА
ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК**

Програмата за спроведување на претходна обука за лиценциран застапник ги опфаќа следните тематски области :

1. Царински формалности за ставање на стока на увид на царински органи која опфаќа:

- Основни поими и дефиниции (царинско подрачје, царински орган, царински статус, царински долг, царински надзор и царинска контрола, царински дозволено постапување или употреба на стока, царински формалности, царинска декларација, царинење на стока, царински декларант, царински застапник, овластен економски оператор и останатите учесници во царинските постапки и нивните права и одговорности);
- Внесување на стока во царинското подрачје до одредување на царински дозволено постапување или употреба на стока;
- Пуштање на стока во слободен промет;
- Враќање на извезена стока во странство (извозни царински формалности, потврда за истоветност на стока, ослободување од увозни давачки, рокови);
- Ослободување од плаќање царина;
- Гаранција за покривање на царински долг;
- Настанување на царински долг;
- Пресметка и наплата на царинскиот долг;
- Наплата на царински долг од гаранција (постапка, клаузули, исклучоци);
- Гасење на царинскиот долг (поим, случаи);
- Враќање и простување на царински давачки;
- Жалба (право на жалба, рокови, извршување) и
- Повреди на царинските прописи (видови на повреди, видови на постапки по царински прекршок, одземање на стока која е предмет на прекршок и транспортни средства со кои е сторен прекршок).

2. Спроведување на транзитна постапка која опфаќа:

- Спроведување на транзитна постапка со примена на НКТС, пополнување на електронска транзитна декларација;
- Спроведување на резервна транзитна постапка;
- Спроведување на транзитна постапка со примена на ТИР и АТА карнет;
- Транзитна постапка во железнички, воздушен и поштенски сообраќај;
- Обврски на главен обврзник и
- Настанување на царински долг во транзит

3. Шпедитерско работење која опфаќа:

- Запознавање со Конвенцијата за Договорот за меѓународен патен превоз на стока (товарен лист ЦМР- примена, права и одговорности на испраќачот, права и одговорности на превозникот, пополнување на товарниот лист) и Европската спогодба за меѓународниот патен превоз на опасни стоки (АДР - класи на опасни материи, налепници за опасни материи, заеднички мерки за безбедност за сите опасни материи, посебни мерки за безбедност за превозот на определени видови опасни материи, консолидација);
- Основни поими, дефиниции, функции и значење на меѓународната шпедиција;

- Правно регулирање на шпедитерската дејност во Македонија;
- Диспозиција за царинење;
- Изглед, пополнување и примена на бродски товарен лист (коносман); железнички товарен лист (ЦИМ) и авионски товарен лист (АВБ) и
- Општи услови за работењето на меѓународните шпедитери на Македонија и шпедитерска етика.

4. Царински дозволено постапување или употреба на стока која опфаќа:

- Ставање на стока во царинска постапка (обврска за поднесување на царинска декларација, видови на царински декларации и начин на поднесување, дополнителна проверка на царинска декларација, редовна постапка и поедноставени постапки);
- Изготвување и употреба на царинска декларација, начин на пополнување на определени рубрики во царински декларации на образец ЕЦД и/или декларација за вредност (ДВ), согласно Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат;
- Внесување на стока во слободна зона или слободен склад;
- Повторен извоз на стоката од царинското подрачје;
- Уништување на стока и
- Привремен увоз.

5. Царински постапки која опфаќа:

- Пуштање на стока во слободен промет;
- Царинско складирање;
- Увоз за облагородување;
- Преработка под царинска контрола;
- Привремен увоз;
- Извоз за облагородување и
- Извоз.

6. Вредност на стоката за царински потреби и пресметка на царински и други давачки која опфаќа:

- Методи на утврдување на царинска вредност;
- Трошоци кои влегуваат/не влегуваат во царинската вредност
- Декларација за царинска вредност;
- Утврдување на царинска/статистичка вредност и даночна основица кај стоката која се увезува;
- Трансакциска вредност при утврдена поврзаност (постапување кај поврзани лица и постапка на докажување дека поврзаноста не влијае на вредноста на стоката);
- Пресметка на износ на царински и други давачки во редовна постапка и
- Пресметка на износ на царински давачки во патнички промет.

7. Нетарифни мерки и мерки на трговска политика која опфаќа:

- Поим и дефиниции на нетарифните мерки и мерки на трговска политика;
- Примената на нетарифните мерки и мерките на трговска политика во националното законодавство;
- Примената на нетарифни мерки и мерки на трговска политика во царинската постапка (при пуштање на стоки во слободен промет, одложувачки постапки и постапки со економски ефект, извоз и транзит) и
- Постапување со стока чиј увоз е забранет.

8. Царинската тарифа која опфаќа:

- Хармонизирана номенклатура (поврзаност помеѓу Номенклатурата на Хармонизираниот Систем, Комбинираната номенклатура на Европската Унија и Царинската тарифа на Република Македонија);
- Закон за царинска тарифа, ТАРИК/ТАРИМ
- Структура на Царинската тарифа (тарифни броеви, тарифни подброеви, тарифни ознаки, наменување на стоката, царина, единечни мерки);
- Основни правила за примена на царинските давачки (царина по вредност, царина по единица на мера, максимална царина);
- Поим за преференцијална царина и автономна царина и
- Повластен тарифен третман за одредена стока заради нејзиниот вид или крајна употреба и издавање на задолжителна тарифна информација.

9. Потекло на стоките која опфаќа:

- Непреференцијално потекло на стока (примена на непреференцијално потекло на стоката, правила за стекнување на непреференцијално потекло на стоката, Уверение за потекло) и
- Преференцијално потекло на стока (договори за слободна трговија, примена на преференцијалното потекло при увоз на стока, правила за стекнување на преференцијално потекло на стоката, пополнување и издавање на доказ за потекло, задолжителна информација за потекло).

10. Даноци, акцизи и даночна политика која опфаќа:

- Данок на додадена вредност – ДДВ (поим за данокот на додадена вредност, предмет на оданочување, даночна основа, даночни ослободувања при извоз, доказ за извршен извоз, даночни ослободувања при увоз, даночни стапки, време на настанување на даночниот долг, даночен должник, пресметување и плаќање на ДДВ, продолжување на рокот за плаќање на ДДВ при увозот, враќање на ДДВ) и
- Акцизи (поим за акцизи, стоки подлежащи на акцизи, царински надзор на стока подложна на акцизи, увозно царинење на стока подложна на акциза за која акцизата се плаќа при царинење, односно акцизата е платена со употреба на контролни марки, увозно царинење на стока подложна на акциза за кои акцизата не се плаќа при царинењето, повторен увоз на стока подложна на акциза, извозно царинење на стока подложна на акциза, дополнително плаќање, враќање или неплаќање на акцизата).

11. Транспорт и транспортно осигурување која опфаќа:

- Цел и структура на Инкотермс;
- Влијанието на паритетот врз формирањето на царинската вредност;
- Поврзаноста на Инкотермс и транспортното осигурување;
- Основни поими при транспортното осигурување;
- Осигурена сума и вредност на осигурен предмет;
- Премија на осигурувањето;
- Влијанието на транспортното осигурување врз царинската вредност и
- Видови на документи во транспортното осигурување.

12. Изготвување и употреба на царинска декларација

Прилог 4**ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН
ЗАСТАПНИК**

Програмата за дополнителна обука за лиценциран застапник ги опфаќа следните тематски области:

- прописи од областа на царината;
- царинската тарифа, класификација на стоки и ТАРИК/ТАРИМ;
- даноци и акцизи при увоз и извоз;
- царинска вредност и потекло на стоката;
- забрани и ограничувања;
- управување со одобренија;
- обезбедување на царински долг и
- пуштање на стока во слободен промет.

1.Прописи од областа на царината

Оваа обука опфаќа предавања за царинските прописи како и за други прописи за царинското работење, за да може лиценцираниот застапник да се стекне со знаења за националното и европското царинско законодавство и како да го применува во секојдневното работење, ќе се стекне со компетенции за успешна примена на регулативата во бројни практични ситуации како на пример при поднесување на царинска декларација, плаќање на царинскиот долг и слично.

2.Прописи од областа на царинската тарифа, класификација на стоки иТАРИК/ТАРИМ

Оваа обука опфаќа предавања од областа на Хармонизираната номенклатура и поврзаноста помеѓу Номенклатурата на Хармонизираниот систем, Комбинираната номенклатура на Европската унија и Царинската тарифа на Република Македонија при што лиценцираните застапници ќе бидат во состојба да ги користат интегрираните ТАРИК/ТАРИМ информации, да ги препознаваат и класифицираат стоките, а при тоа да можат да ги користат соодветните бази на податоци.

3.Прописи од областа на даноци и акцизи при увоз и извоз

Оваа обука опфаќа предавања од областа на даночното и акцизното законодавство, посебно даночните и акцизните ослободувања при што лиценцираните застапници ќе добијат оперативно знаење како да го применат стекнатото знаење при примената на правилата за определување на царинската вредност на стоката и правилно пополнување на царинската декларација.

4.Прописи за царинска вредност и потекло на стоката

Оваа обука опфаќа предавања од областа на примена на методите за утврдување на царинската вредност и методите на пресметка на давачките, правилата за стекнување на преференцијално и непреференцијално потекло на стоките и договорите за слободна трговија кои ги има склучено Република Македонија, пришто лиценцираните застапници ќе стекнат знаење кое ќе им овозможи правилно декларирање на вредноста и потеклото на стоките и ќе ги разберат политичките и економските аспекти на потеклото на стоките.

5. Прописи за забрани и ограничувања

Оваа обука опфаќа предавања за мерките кои се однесуваат за забрани и ограничувања на определени видови стока при увоз и извоз, а кои се пропишани со меѓународните и домашните прописи, при што лиценцираните застапници ќе се стекнат со знаење за категориите на забрани и ограничувања, дозволите и одобренјата кои се потребни за увоз, извоз и транзит на стоки, за препознавање на стоките кои ги повредуваат правата на интелектуална сопственост и ќе умеат да го препознаат потенцијалниот ризик.

6. Прописи за управување со одобренја

Оваа обука опфаќа предавања поврзани со исполнување на критериумите за добивање на одобренја кои што ги издава Царинската управа, особено во делот на поедноставените постапки и Овластен економски оператор, при што лиценцираните застапници ќе се здобијат со знаења со законските прописи кои ја регулираат постапката за добивање на определено одобрение, правата и обврските на подносителите на барањето, роковите за донесување на одлуките и мерките на спроведување на надзор врз имателите на одобренја.

7. Прописи за обезбедување на царински долг

Оваа обука опфаќа предавања од законската регулатива која се однесува на настанување на царински долг, роковите во кои треба да се плати, начинот на обезбедување при одложено плаќање на царинскиот долг и инструменти за обезбесување на царинскиот долг, при што лиценцираните застапници ќе се стекнат со знаење како да обезбедат навремено плаќање на царинските давачки, вклучувајќи го и обезбедувањето на царинскиот долг, како да обезбедат и дадат точни информации на царинските органи во однос на царинскиот долг.

8. Прописи за пуштање на стока во слободен промет

Оваа обука се состои од предавања за ставање на стоката во определена царинска постапка, почитување на мерките на трговска политика, плаќање на пропишаните давачки, при што лиценцираните застапници ќе се здобијат со знаење и разбирање на чекорите и активностите поврзани со успешно пуштање на стоката во слободен промет, вклучувајќи ги и посебните правила за постапката за крајна употреба, примена на квоти, договори за слободна трговија и друго, како и да ја разберат поделбата на улогите и одговорностите поврзани со пуштањето на стоката во слободен промет.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1301.

Врз основа на член 5 став (3) од Законот за земјоделски задруги („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 51/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕКУ СОРАБОТКА ВО ВРШЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ ОД СТРАНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШНИ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТХОДНО СКЛУЧЕН ДОГОВОР СО НАДЛЕЖЕН СУБЈЕКТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на дејноста преку соработка во вршењето на услугите од страна на земјоделската задруга за наводнување на земјоделски површини преку користење на системи за наводнување врз основа на претходно склучен договор со надлежен субјект за вршење на водостопанска дејност.

Член 2

Договорот со надлежен субјект за вршење на водостопанска дејност се склучува за користење и одржување на дефинирана хидро-мелиоративна единица.

Член 3

За наводнување на хидро-мелиоративната единица, земјоделската задруга ги врши следните работи:

- Набавка на вода за наводнување;
- Распределба на водата за наводнување на членовите и нечленовите на задругата во рамките на хидротехничка целина врз основа на договор;
- Одржување на инфраструктурата за наводнување;
- Утврдување на висината на надоместокот за наводнување и негова наплата и
- Активности кои се неопходни за вршење на овие дејности.

Член 4

Земјоделската задруга обезбедува вода за водокорисниците со кои има склучено договор за обезбедување на услуги.

Во случај на одреден дефект на дел од системот за наводнување, земјоделската задруга треба да го отстрани дефектот и да им обезбеди вода на водокорисниците.

Водокорисниците треба да ги пријават потребите за вода и земјоделските култури што ќе бидат засејувани на тоа земјиште во претходно утврден период за наредната година.

Земјоделската задруга треба да изготви план за наводнување на земјоделски култури за наредната година.

Секој водокорисник треба да ги наводнува земјоделските површини наведени во договорот за обезбедување на услуги.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-3396/1
11 март 2016 година
Скопје

Министер,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1302.

Врз основа на член 19 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ ЗА ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ ВО УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) во членот 4 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Бесправни објекти за примарна обработка на земјоделски производи (освен настрешници и објекти за времено сместување) согласно Законот за земјоделско земјиште кои се изградени на градежно земјиште, се смета дека го исполнуваат условот за усогласеност со намената на земјиштето утврдена во важечката урбанистичко-планска документација, доколку намената на земјиштето на кое се изградени спаѓа во групата на класа на намена-лесна индустрија (Г2), групата на класа на намена-сервиси (Г3) и групата на класа на намена-стоваришта (Г4).“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-4027/1
14 март 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

1303.

Врз основа на член 54 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16 и 39/16), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА, ОЗНАЧУВАЊЕТО, НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКАТА НА ПРОЕКТите ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА, КАКО И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ

Член 1

Во Правилникот за содржината, означувањето, начинот на заверката на проектите од страна на одговорните лица, како и начинот на користење на електронските записи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11, 68/13, 81/13 и 219/15) во членот 4 став (2) во точката 1 зборовите „или државна односно локална урбанистичка планска документација“ се заменуваат со зборовите „или урбанистичко-планска документација“.

Во ставот (3) во точката 1 зборовите „или државна односно локална урбанистичка планска документација“ се заменуваат со зборовите „или урбанистичко-планска документација“.

Во ставот (4) во точката 1 зборовите “или државна односно локална урбанистичка планска документација” се заменуваат со зборовите “или урбанистичко-планска документација”.

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

“(6) По исклучок од ставовите (2), (3) и (4) од овој член, урбанистичкиот дел на проектот за подготвителни работи, урбанистичкиот дел на основниот проект и урбанистичкиот дел на проектот на изведена состојба, не содржи извод од детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистичко-планска документација, доколку се работи за надградба на објект за индивидуално домување од член 59-с од Законот за градење.”

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-4029/1
14 март 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1304.

Судскиот совет на Република Македонија по правосилно спроведената постапка согласно со член 93, став 1, алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија в.в. со член 41, став 2 од Законот за судовите, го објавува следното

РЕШЕНИЕ

Се разрешува од вршење на судиската функција Кадрије Селмани, судија на Основен суд Скопје I - Скопје, поради нестручно и несовесно вршење на судската функција од член 75 став 1 алинеја 10 од Законот за судовите.

Бр. 02-664/1
15 март 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1305.

Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување Зем-промет АД Скопје со седиште во Скопје на ул. „Бутелска“ б.б., во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и работењето за 2014 година; полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и материјали за свикнување на седница на собрание на акционери. Со вак-

вото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Зем-промет АД Скопје, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб-страницата на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 10-34
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1306.

Врз основа на член 156, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување Конзервна фабрика АД Струмица со седиште во Струмица на ул. „Климент Охридски“ бр. 45, во смисла на член 156 и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година. Со ваквото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 156 и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Конзервна фабрика АД Струмица, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб-страницата на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 10-35
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1307.

Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување ТД Солун 53 АД Гевгелија со седиште во Гевгелија на ул. „Маршал Тито“ бр. 90, во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и работењето за 2014 година; полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и материјали за свикување на седница на собрание на акционери. Со ваквото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на ТД Солун 53 АД Гевгелија, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб страната на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 10-36
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1308.

Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување Пролукс АД Велес со седиште во Велес на ул. „Васа Кошулчева“ б.б., во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и работењето за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за

2014 година; полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и материјали за свикување на седница на собрание на акционери. Со ваквото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Пролукс АД Велес, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб страната на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 10-37
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1309.

Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување Мак месо СФ АД с.Таринци, Карбинци со седиште во с.Таринци, Карбинци, во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и работењето за 2014 година; полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и материјали за свикување на седница на собрание на акционери. Со ваквото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Мак месо СФ АД с.Таринци, Карбинци, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб страната на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 10-38
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1310.

Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување Огражден АД Берово со седиште во Берово на ул. „Борис Кидрич“ бр.54, во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и работењето за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 2014 година; полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и материјали за свикнување на седница на собрание на акционери. Со ваквото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Огражден АД Берово, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб страната на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 10-39
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1311.

Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување Слобода АД Охрид со седиште во Охрид на ул. „Стив Наумов“ бр.116, во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и работењето за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 2014 година; полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и материјали за свикнување на седница на собрание на акционери. Со ваквото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Слобода АД Охрид, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб страната на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 10-40
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1312.

Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување Агросервис Автокука АД Скопје со седиште во Скопје на ул. „Антон Попов“ б.б., во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и работењето за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 2014 година; полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и материјали за свикнување на седница на собрание на акционери. Со ваквото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 154, член 156, член

158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Агросервис Автокука АД Скопје, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб страната на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 10-41
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1313.

Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување Живино комерц АД Штип со седиште во Штип на ул. „Рибник“ б.б., во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и работењето за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 2014 година; полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и материјали за свикнување на седница на собрание на акционери. Со ваквото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на Живино комерц АД Штип, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб страната на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 10-42
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1314.

Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување ОТЕКС АД Охрид со седиште во Охрид на ул. „7-ми Ноември“ бр.181, во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и работењето за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 2014 година; полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и материјали за свикнување на седница на собрание на акционери. Со ваквото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на ОТЕКС АД Охрид, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб страната на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 10-43
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1315.

Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со посебни обврски за известување ИЦН-Фарм АД Скопје со седиште во Скопје на ул. „Првوماјска“ б.б., во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено доставување до Комисијата за хартии од вредност и ненавремено објавување на годишен извештај за финансиските резултати, правниот статус и работењето за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 2014 година; полугодишен извештај за првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и материјали за свикнување на седница на собрание на акционери. Со ваквото постапување од страна на друштвото е извршено непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали од акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение на ИЦН-Фарм АД Скопје, друштво со посебни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно обелоденување за неправилностите и незаконитостите.

3. Јавното обелоденување на утврдената неправилност и незаконитост од точка 1 ќе се изврши со објавување на ова Решение на веб-страницата на Комисијата за хартии од вредност по неговата правосилност односно конечност.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 10-44
10 март 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1316.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.2.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вејце, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вејце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Вејце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-3240/1
25 февруари 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1317.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 26.2.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велушина, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Велушина, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Велушина.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-3334/1
26 февруари 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1318.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 1.3.2016 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кукуречани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кукуречани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кукуречани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0916-3507/1
1 март 2016 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**1319.**

Врз основа на член 69 став 4 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15 и 6/16) директорот на Агенцијата за млади и спорт, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА СПОРТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата на инспекторот за спорт (во натамошниот текст: легитимацијата).

Член 2

Легитимацијата е во правоаголна форма и се изработува на пластифицирана картичка со димензии 85мм X 55мм.

Легитимацијата на предната страна содржи: во најгорниот средишен дел грбот на Република Македонија, под него е испишан текстот: „Република Македонија“, а под него е испишан текстот: „Агенција за млади и спорт“.

Во средината е испишан текстот „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, а под него е испишан текстот: „ИНСПЕКТОР ЗА СПОРТ“. Од левата страна има место за фотографија со димензии 25мм X 30мм, а од десната страна има место за впишување на податоци за името и презимето и работното место на инспекторот за спорт.

На задната страна на легитимацијата е отпечатен текстот: „Носителот на оваа легитимација ги има сите овластувања од Законот за спортот“, под текстот има место за впишување на адреса на живеење, под него ЕМБГ, под него датум на издавање, под него од левата страна место за Регистарски број на легитимацијата, во средината место за печат, од десната страна место за потпис на директорот на Агенција за млади и спорт.

Образецот на легитимацијата е даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата е сместена во кожна обвивка со два преклопа со црна боја и со димензии 90мм X 60мм, под прозирна пластична фолија.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-96/4
1 март 2016 година
Скопје

Директор,
м-р **Марјан Спасески**, с.р.

Прилог 1

	
Република Македонија Агенција за млади и спорт ЛЕГИТИМАЦИЈА ИНСПЕКТОР ЗА СПОРТ	
Фотографија	(име и презиме)
25мм x 30мм	(работно место)

„Носителот на оваа легитимација ги има сите овластувања од Законот за спортот“	
Адреса на живеење _____	
ЕМБГ _____	
Датум на издавање _____	
Регистарски број на легитимација	_____
	Агенција за млади и спорт, Директор
М.П.	

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВETERИНАРСТВО

1320.

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 став (1) точка 2) алинеја 2 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УВОЗ НА ГУАР ГУМА СО ПОТЕКЛО ИЛИ ИСПОРАЧАНА ОД ИНДИЈА ПОРАДИ РИЗИК ОД КОНСУМИРАЊЕ НА ПЕНТАХЛОРОФЕНОЛ И ДИОКСИНИ (*)

Член 1

Со ова решение се утврдуваат посебните услови за увоз на гуар гума со потекло или испорачана од Индија поради ризик од консумирање на пентахлорофенол и диоксини.

Член 2

(1) Посебните услови за увоз се пропишуваат за пратки со гуар гума која е наменета за исхрана на луѓето и животните, со тарифен број 1302 32 90 и тарифна под поделба 10 и 19.

(2) Одредбите на ова решение се применуваат на пратки со преработена храна за животни и храна за луѓе или мешовити прехранбени производи кои содржат повеќе од 20 % од храната од став (1) на овој член.

(3) Одредбите од ова решение нема да се применуваат на пратки наменети за лична употреба.

Член 3

(1) Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение при увоз во Република Македонија треба да бидат придружени со аналитички извештај издаден од лабораторија акредитирана со ISO/IEC 17025 за анализа на пентахлорофенол во храната за животни и храната за луѓе, при што содржината на пентахлорофенол во храната не треба да биде над 0,01 мг/кг.

(2) Во аналитичкиот извештај се наведуваат следните податоци:

- а) резултати од земените мостри за лабораториско испитување и извештајот од испитаните мостри за пентахлорофенол, издадени од страна на надлежните органи;
- б) мерната неодреденост на лабораториски резултати;
- в) граница на детекција (LOD) на аналитичкиот метод и
- г) границата на квантификација (LOQ) на аналитичкиот метод.

(3) Земените мостри и анализи од став (2) на овој член треба да бидат во согласност со Правилникот за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола(*)1).

(4) Екстракцијата пред анализата на производи со гуар гума треба да се врши со закиселен растворувач. Испитувањата треба да се вршат во акредитирани лаборатории за испитување на резидуи од пестициди според Quenchers метод или според подеднакво сигурен метод.

Член 4

(1) Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение при увоз во Република Македонија треба да бидат придружени со здравствен сертификат кој е даден во Прилог, кој е составен дел на ова решение.

(*) Со ова решение се врши усогласување со Регулацијата на Европската комисија бр. 2015/175/EK од 5 февруари 2015 година во врска за утврдување на посебни услови за увоз на гуар гума со потекло или испорачана од Индија поради ризик од консумирање на пентахлорофенол и диоксини (CELEX бр. 32015R0175).

(2) Здравствениот сертификат треба да биде пополнет, потпишан и заверен од овластен претставник на надлежниот орган на земјата на потекло Министерството за трговија и индустрија во Индија или од надлежниот орган на земјата од каде е испорачана пратката доколку таа земја е различна од земјата на потекло.

(3) Здравствениот сертификат треба да биде изготвен најмалку на службениот јазик на земјата извозник, како и на македонски јазик со кирилично писмо и не треба да биде постар од четири месеци од датумот на неговото издавање.

Член 5

Секое поединечно пакување од пратка со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение, треба да биде идентификувано со код за идентификација кој треба да биде идентичен со кодот за идентификација наведен во извештаите од добиените резултати од спроведените лабораториски анализи од член 3 на ова решение и со здравствениот сертификат кој ја придружува пратката од член 4 на ова решение.

Член 6

Операторите со храна или нивни овластени претставници пред секое пристигнување на пратка со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение, до државниот инспектор за храна и официјалниот ветеринар на инспекциските места на граничните премини, треба да достават претходно известување за датумот и времето на пристигнување на пратката и видот на пратката, најмалку еден работен ден пред нејзиното физичко пристигнување.

Член 7

(1) Државниот инспектор за храна и официјалниот ветеринар на инспекциските места на граничните премини официјалните контроли треба да ги извршат пред пратката да се пушти во слободен промет во Република Македонија, од моментот кога пратката е пристигната и е физички достапна за земање на мостри на инспекциските места на граничениот премин за влез.

(2) Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) од ова решение кои се наменети за увоз во Република Македонија, подлежат на проверка на документи од страна на државниот инспектор за храна и официјалниот ветеринар на инспекциските места на граничните премини за потврдување дека се придружени со резултатите од земените мостри и нивните анализи и со здравствениот сертификат согласно членовите 3 и 4 на ова решение.

(3) Државниот инспектор за храна и официјалниот ветеринар на инспекциските места на граничните премини врши проверка на идентитетот и врши физички преглед на сите пратки со храна, вклучувајќи и лабораториски анализи со земање на 5% од пратките.

(4) Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение, пред да се пуштат во слободен промет треба да подлежат на официјална контрола и да се чуваат под надзор се додека не се добијат резултатите од лабораториските анализи.

(5) Доколку пратката со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение не е придружена со соодветната документација од став (2) на овој член, пратката не треба да влезе во Република Македонија и истата треба да се врати назад во земјата на потекло или да се уништи.

(6) Државниот инспектор за храна и официјалниот ветеринар на инспекциските места на граничните премини го одобруваат влезот на пратката до крајното место на дестинација по завршување на проверките од ставовите (2) и (3) на овој член со задоволителни резултати.

(7) Здравствениот сертификат од член 4 на ова решение и резултатите од земените мостри и нивни анализи од член 3 на ова решение треба да ја придружуваат пратката со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение, до крајното место на дестинација.

Член 8

(1) Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение не треба да се разделуваат се додека сите официјални контроли согласно член 7 на ова решение не бидат завршени од страна на државниот инспектор за храна и официјалниот ветеринар на инспекциските места на граничните премини.

(2) Доколку дојде до разделување на пратката, потребно е копија од документацијата да ја придружува пратката се додека не се пушти во слободен промет.

Член 9

Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение можат да бидат пуштени во слободен промет по завршувањето на сите официјални контроли и добиените наоди од извршените лабораториски анализи согласно ова решение.

Член 10

Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение се враќаат назад во земјата на потекло или земјата од каде е испорачана пратката доколку е различна од земјата на потекло или се постапува со нив согласно одредбите од членовите 91, 92, 93 и 94 од Законот за безбедност на храната доколку при официјалните контроли се утврди дека:

- кодот за идентификација не е во согласност со кодот на лабораториските анализи од член 3 на ова решение и здравствениот сертификат кој ја придружува пратката од член 4 на ова решение;
- има несоодветна документација односно непотполна документација и/или
- во наодите од извршените лабораториски анализи е утврдена висока содржина на пентахлорофенол над дозволената количина или резидуи од пестициди над дозволената количина или храната од член 2 на ова решение не е во согласност со прописите од областа на безбедноста на храната.

Член 11

Ова решение престанува да важи со пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

Член 12

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-388/3
7 март 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.

Прилог

Здравствен сертификат за увоз во Република Македонија
Health Certificate for the importation into Republic of Macedonia

(*)

Код на пратка:
Consignment Code:Број на Сертификат:
Certificate Number:

Во согласност со одредбите на Решението за утврдување на посебни услови за увоз на гуар гума со потекло или испорачана од Индија поради ризик од конзумирање на пентахлорофенол и диоксини./According to the Decision to special conditions to the imports of guar gum originating in or consigned from India due to contamination risk by pentachlorophenol and dioxins.

the.....(надлежен орган кој го издава сертификатот / competent authority)

Потврдува дека /CERTIFIES that

the.....(наведете го видот на прехранбен производ/insert feed and food)

од оваа пратка е составена од/of this consignment composed of:.....

..... (опис на пратката, производ, број и тип на пакување, бруто или нето тежина)/(description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

Натоварена/embarqued at..... (место на утовар/embarcation place)

Од страна на / by..... (идентификација на транспортот/identification of transporter)

Наменета за/going to..... (место и држава на дестинација/place and country of destination)

Со потекло од објект/which comes from the establishment.....

..... (име и адреса на објектот на потекло/name and address of establishment)

Се произведени, сортирани, со нив е ракувано, се обработени, спакувани и транспортирани во согласност со добрата хигиенска пракса. /Have been produced, sorted, handled, processed, packaged and transported in line with good hygiene practices.

Од оваа пратка, се земено мостри во согласност со Правилникот за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола./From this consignment, samples were taken in accordance with the Rulebook for the methods of sampling for the official control of pesticides residues in and on products of plant and animal origin

на/он..... датум/date, предмет на лабораториска анализа на / subjected to laboratory analysis.....

Име на лабораторија. Деталите за земање на мостри, методите на анализата кои се користат и резултатите се дадени во Прилог. /Name of laboratory. The details of sampling, methods of analysis used and results are attached.

Овој сертификат е со важност до/This certificate is valid until.....

Направено/ Done at:..... на/он

Печат и потпис од надлежен претставник од надлежниот орган
Stamp and signature of authorized representative of competent authority

(*) Правилникот за начинот и постапката на земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола е усогласен со Директивата 2002/63/EK од 11 јули 2002 година со која се воведуваат методите на Заедницата за земање мостри за службените контроли на резидуи од пестициди во и на производи од растително и животинско потекло (CELEX бр. 32002L0063).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1321.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15 и 06/16), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 16.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „71“ бр. 8 Волково Горче Петров - Скопје, согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ“.

2. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УПН Бр. 07-156/15
16 март 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство на електрична енергија ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „71“ бр. 8 Волково Горче Петров - Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 264.01.1/16

4. Број на деловниот субјект – 7003234

5. Единствен даночен број – 4044014510232

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, од фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ“ во општина Македонски Брод.

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

9. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

10. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство на електрична енергија ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „71“ бр. 8 Волково Горче Петров - Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на про-

изводниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;
- 3) превземени мерки:
 - за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - за заштита при работа;
 - за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

13. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА ФЕЦ „ЕКО ГРИН ЕНЕРѢИ“

1. име на фотонапонска електроцентрала – ФЕЦ „ЕКО ГРИН ЕНЕРѢИ“ со инсталирана моќност 993 kW;
2. општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2015 година,
 - година на завршеток на градба - 2016 година,

Прилог 1

- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на фотонапонска електро-централа - 35 години.

3. Податоци за опремата:

- Број на фотонапонски модули -3972 x 250W;
- Тип и производител на фотонапонски модул –поликристални панели 250, ZNSHINE SHINELINE SOLAR;

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул;
- Моќност на модул: 250 kW,,
- Напон на модул : 30,1 V,
- Струја на модул: 8,3 A

- Вкупна инсталирана моќност 993 kW;

4. Тип и производител на инвертор PLATINUM, CMA, STEKA, 44 x 22000W

- Номинални податоци:
- Моќност на инвертор: DC 1000V,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV.

5. Годишно сончево зрачење на таа локација -1650 kWh/m2.

6. Очекувано производство на електрична енергија -1.300 MWh годишно.

1322.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15 и 06/16) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштво за консалтинг, трговија и услуги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на седницата одржана на 16.3.2016 година донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за консалтинг, трговија и услуги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на адреса булевар Партизански Одреди бр.14/вл.1 кат 5 - број X Скопје - Центар се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-01/16
16 март 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за консалтинг, трговија и услуги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на адреса булевар Партизански Одреди бр.14/вл.1 кат 5 - број X Скопје – Центар

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
16.3.2016 година

4. Датум на важење на лиценцата
16.3.2026 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
EE – 265.11.1/16

6. Број на деловниот субјект – 6827306

7. Единствен даночен број – 4080012532308

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

Како снабдување со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;

- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот;

- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- доставува до операторот на пазарот на електрична енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, според напонското ниво на приклучок и категоријата на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се составен дел на оваа лиценца;

- испорачаните количини на електрична енергија да се доставуваат квартално, но одвоени по месеци;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;

- како и други промени во работењето во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини			
	Планирано согласно склучени договори (kWh)		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	годишно	месечно	годишно
Снабдувачи				
Самостојни потрошувачи				
Електро - преносен систем оператор				
Електро- дистрибутивен систем оператор				
Извоз и други трговци				
Транзит на ЕЕ				

Табела 2 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈ НА ПОТРОШУВАЧИ

Потрошувачи	Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)				Број на потрошувачи кои се снабдуваат со ЕЕ (месечно и сумарно)	
	Планирано согласно склучени договори		Реализирано склучени договори		Број на потрошувачи	
	месечно	годишно	месечно	годишно	месечно	годишно
Потрошувачи приклучени на 110 kV						
Потрошувачи директно приклучени на среднонапонска страна 110/(35,20,10,6) kV						
Потрошувачи приклучени на среден напон						
Потрошувачи директно приклучени на нисконапонска страна при трансформација (35,20,10,6)kV/0,4kV – јавно осветление						
Потрошувачи директно приклучени на нисконапонска страна при трансформација (35,20,10,6)kV/0,4kV – останати						
Потрошувачи на 0,4 kV - домаќинства						
Потрошувачи на 0,4 kV - останати						

1323.

**ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ,
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

Во Одлуката за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност, производство на електрична енергија на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГО-РЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/16 година, се врши исправка во прилог 2, точка 4, алинеја 2 Моќност привидна: 980 kVA, се заменува со: „Моќност привидна: 1000 kVA“ и алинеја 3 Моќност активна: 784 kW се заменува со: „Моќност активна: 800 kW“.

УП-1 Бр. 07-160/15
1 март 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1324.

Врз основа на член 54 став 1 точка 15, а во врска со член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 4 март 2016 година, утврди пречистен текст на Правилник за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала. Пречистениот текст го опфаќа: Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 81/2010), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 181/2011), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 189/2014) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2015)

**ПРАВИЛНИК
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИН И МЕТОДОЛОГИЈА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ И
ДРУГИ ПОМАГАЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)**

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат начинот и методологијата за утврдување на цени на ортопедските и други помагала што како основни здравствени услуги за осигурените лица ги обезбедува и надоместува Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Член 2

Референтна цена на помагалото е максималниот износ кој Фондот го обезбедува за одредено помагало.

Референтната цена на помагалата се гарантира за сите осигурени лица.

Член 3

Референтната цена на помагалата се одредува со споредбена анализа на цените на помагалата во Република Македонија и во референтните земји утврдени со член 63-в од Законот за здравствено осигурување.

Член 4

Основни критериуми за утврдување на референтни цени на ортопедските и другите помагала се следните:

- Референтната цена на истовидно ортопедско и друго помагало во референтните земји и
- Референтната цена на истовидно ортопедско и друго помагало во Република Македонија.

Член 5

Извори на податоци за големопродажните цени на помагалата во референтните земји се последните објавени цени до денот на пресметката на официјалната веб-страница на надлежните органи за утврдување на референтни цени во: Република Словенија, Република Хрватска, Република Бугарија и Република Србија, како и цените утврдени со Одлука за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија што ја донесува Управниот одбор на Фондот.

Член 6

Референтната цена на ортопедското и друго помагало во референтните земји, се изразува во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на пресметувањето.

Член 7

Како референтна цена на помагалото во референтната земја се зема најниската референтна цена на истото помагало во таа земја.

Ако во некоја од референтните земји нема референтна цена за одредено помагало, споредбата од член 8 се врши со референтните цени од земјите во кои таква цена има.

Во случај кога само во една од референтните земји има референтна цена на ортопедското и друго помагало споредбата од член 8 се врши со референтната цена од таа земја.

Член 8

Референтната цена на помагалото се утврдува со споредба на најниската цена на истото помагало во референтните земји утврдени со Законот за здравствено осигурување и референтната цена на истовидно ортопедско и друго помагало во Република Македонија.

Како референтна цена се утврдува пониската од овие две цени.

Член 9

Референтна цена за помагалото за кое по првпат се утврдува референтна цена се добива со споредување на неговата пазарна цена во Република Македонија и најниската цена за истото помагало во референтните земји.

При тоа, како референтна цена се утврдува пониската од овие две цени.

Член 10

Цена на помагалото за кое не е можно да се определи цена за споредба од референтните земји, се утврдува врз основа на предлог-цена и медицинско – економска студија која треба да ја достави на носителот на Решението за ставање на ортопедското помагало во промет на територијата на Република Македонија.

Член 11

За утврдување на референтните цени на ортопедските и други помагала директорот на Фондот формира постојана Комисија за утврдување на референтни цени.

Комисијата се состои од најмалку 8 (осум) членови, лица вработени во Фондот од кои едниот е претседател.

Комисијата е самостојна во својата работа и работи врз основа на овој правилник и другите позитивни законски прописи.

Комисијата за својот ангажман добива месечен надоместок.

Член 12

Комисијата за утврдување на референтни цени испраќа до Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија писмен предлог за референтни цени, со дадено образложение.

Референтни цени се предложуваат за одделно помагало според списокот на ортопедски помагала што е составен дел на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.

Референтните цени на помагалата со одлука ги утврдува Управниот одбор на Фондот.

Член 13

Референтните цени се усогласуваат најмалку еднаш годишно.

Член 14

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-3799/5

9 март 2016 година
СкопјеУправен одбор,
Елена Трпковска, с.р.*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016052